

Врз основа на член 22, став 1, точка 5 од Законот за локална самоуправа („Сл. весникна РМ“ бр.5/02), член 7, точка 3 од Законот за култура („Службен весник на Република Македонија“ бр.31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15, 39/16, 11/18 и 11/18) и член 45, став 1 од Статутот на Општина Велес („Службен гласник на Општина Велес“ бр.12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18, 06/19 и 08/21), а по предлог на Градоначалникот на Општина Велес

Советот на Општина Велес на седницата одржана на __.11.2021 година ја донесе следната

ПРОГРАМА
за активностите на општина велес во областа
на културата и меѓународната соработка во 2022 година

I. ЦЕЛИ

Основни цели на оваа Програма се:

- Обезбедување активен однос на Општина Велес кон задоволување на потребите и интересите на граѓаните од областа на културата;
- Сочувување и афирмирање на културниот идентитет на Општина Велес;
- Сочувување и афирмирање на материјалното и духовното културно наследство на Општина Велес;
- Создавање услови за развој на културата;
- Воведување нови форми на културно изразување.

II. АКТИВНОСТИ

Активностите на Општина Велес во областа на културата ќе бидат насочени кон поттикнување, поддржување и помагање за остварување на целите на оваа Програма и целите поставени во Стратегијата за култура донесена од Советот на Општина Велес и тоа:

- Сочувување на континуитетот на одржување на традиционални културно – уметнички манифестации;
- Реализирање на манифестации, програми и проекти кои даваат посебно обележје на Општина Велес;
- Создавање услови за гостување на еминентни уметници од Република Северна Македонија и странство во Општина Велес;
- Унапредување на меѓународната културна комуникација врз реципрочна основа со збратимените градови на Општина Велес;
- Остварување продуктивна соработка со меѓународни асоцијации, организации и фондации кои го помагаат развојот на културата во локалните заедници;
- Мотивирање за активно учество на локалните културни установи во реализирање на Програмата;

Активности на Општина Велес за 2022 година

1	НАЗИВ	Предвидени средства
	МАНИФЕСТАЦИИ	4.620.000,00
1.1	59 Рацинови средби 55 Детски Рацинови средби	690.000,00
1.2	XVII Интернационален фолклорен фестивал	800.000,00
1.3	Култура низ сите годишни времиња	2.000.000,00
1.4	XVII Фестивал на античка драма „Стоби“	500.000,00
1.5	9. Ноември – Ден на Општина Велес	300.000,00
1.6	Денови на Кемал Ататурк	80.000,00
1.7	Непредвидени манифестации	100.000,00

1.8	Техничка поддршка при реализација на настани и манифестации	150.000,00
2	ПОДДРШКА НА ПРОЕКТИ	250.000,00
2.1	Негување на културата, традицијата и обичаите на заедниците	150.000,00
2.2	Сопствено учество во непредвидени проекти	100.000,00
3	ИНВЕСТИЦИИ	680.000,00
3.1	Градежни зафати за санирање на влага, дограма и сидови и репарирање на дрвенарија (столбови, чардак...) во спомен-куќите на ЈХК-Џинот и Касапови	280.000,00
3.2	Изработка и поставување постаменти за скулптури и споменици	250.000,00
3.3	Непредвидени трошоци	150.000,00
4	ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИ УСТАНОВИ	1.400.000,00
4.1	Комунални трошоци во Ликовен салон и спомен куќи	200.000,00
4.2	Тековно одржување на Ликовен салон и спомен куќи	200.000,00
4.3	Средства за тековно работење на Градско кино	800.000,00
4.4	Поддршка на проекти и проектни активности на локални установи	100.000,00
4.5	Трошоци за видео надзор на спомен куќи, Ликовен салон и др. објекти од областа на културата	100.000,00
5.	КОМУНИКАЦИЈА СО ЈАВНОСТА И МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА	280.000,00
5.1	Организаирани работни посети во странство, посети на претставници од Општина Велес на збратимени градови и градови пријатели на Велес	200.000,00
5.2	Објавување соопштенија за јавност, известувања и изработка на аудио и видео материјали за промотивни цели	80.000,00
6	ДРУГИ РАСХОДИ	250.000,00
6.1	Персонален данок	50.000,00
6.2	ЗАМП	50.000,00
6.3	Други договорни услуги	50.000,00
6.4	Непредвидени трошоци	100.000,00
	ВКУПНО	7.480.000,00

III. ФИНАНСИРАЊЕ

Активностите од областа на културата утврдени со оваа Програма ќе се финансираат од средствата на Буџетот на Општина Велес предвидени за 2022 година, средства од Буџетот на Република Северна Македонија, спонзорства и донации.

При реализацијата на Програмата, Советот на Општина Велес ќе ги поддржи организаторите на манифестациите и реализаторите на проектите за обезбедување на финансиски средства и друга помош од:

- Министерство за култура на Република Северна Македонија;
- Трговски друштва, јавни претпријатија, фондации и други правни и физички лица;
- Заинтересирани партнери за соработка во земјата и странство;
- Други извори.

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен гласник на Општина Велес“ и ќе биде дадена на јавна расправа.

Претседател
на Советот на Општина Велес
Зоран Љутков с.р.

Образложение

Нацрт-програмата за активностите на Општина Велес во областа на културата и меѓународната соработка во 2022 година претставува континуитет од Програмата за 2021 година. Нацрт-документот е првично планирање на активностите во оваа област, а конечната Предлог-програма ќе ги содржи во себе сите забелешки, сугестии и насоки што ќе произлезат од Советот на Општина Велес и јавните расправи со институциите, граѓанските организации и месните и урбани заедници.